

Љубица СТАНКОВСКА (Скопје)

АНТРОПОНИМИСКАТА БАЗА *ХОТ-/ХЪТ-* ЗАСТАПЕНА ВО МАКЕДОНСКАТА ТОПОНИМИЈА

Со истражувањата во областа на македонската ономастика на дијахронски план се откриени продуктивни морфеми кои се користеле во функција на антропонимски бази за создавање сложени и изведенни лични имиња кои, соодветно трансформирани и инкорпорирани, се одразени во бројни топоними од нашето јазично подрачје. Од ваков карактер е и морфемата *хот-/хът-*, чијашто семантичка конотација се доведува во врска со старословенскиот глагол *хотѣти/хътѣти* со значење 'сака, бара', а нејзината експонираност доаѓа до израз кај сложените и изведените лични имиња. При образувањето на сложените лични имиња морфемата *хот-/хът-* се употребувала исклучиво како прва компонента.

Личните имиња, во чиј состав е одразена антропонимиската база *хот-/хът-*, му припаѓаат на најстариот општословенски антропонимски фонд и се засведочени во антропонимскиот систем на сите словенски јазици. Така во антропонимијата на чешкиот јазик се познати двочлените лични имиња *Chotěbor, Chotěbud, Chotibud, Chotěbyt, *Chotohost, Chotémír, Chotomír, Chotěmysl, Chotěslav, Chotivoj*, во полската антропонимија се засведочени композитите *Chociebad, Chociebor, Chociemír, Chociemysl, Chociesław*, во антропонимијата на старорускиот јазик се документирани сложените лични имиња *Хотьвит, Хотмысл* во топонимот *Хотмысьль*, како и изведените имиња *Хотен, Хотец, Хотко*, а во српскохрватскиот јазик се скреќаваат сложените лични имиња *Hotimir, Hotislav* и хипокористичните имиња *Hota, Хоташ, Hote, Hotko, Хотило*¹.

Сложените лични имиња од овој тип засега не се откриени во македонската антропонимија. Во историските писмени споменици се зачувани само одделни хипокористични форми од видот *Хотеши, Хотин*. Оваа празнина на стариот македонски антропонимиски инвентар делумно може да се дополни

¹Jan Svoboda, Staročeská osobní jména a naše příjmení, Praha, 1964, str. 76; Maria Małec, Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych, Warszawa, 1971, str. 74; Марин Вуйтович, Древнерусские личные имена в граффити Софийских соборов Киева и Новгорода (XI—XIV вв.), *Onomastica*, г. XXVI, Warszawa, 1981, стр. 210—211; Mate Šimundić, Rječnik osobnih imena, Zagreb, 1988, стр. 142; Милица Грковић, Речник личних имена код Срба, Београд, 1977, стр. 203.

со еден осврт врз дистрибуцијата на морфемата *хот-/хът-* во македонската топонимија, што едновремено е цел и на овој ирилог.

Отешево

Писмени потврди од постариот историски период за името на селото *Отешево* (Ресенско) не се регистрирани. Во поновата литература ојконимот е забележен со различни облици. Со формата *Отешево* името на селото се употребува кај К'нчов, а во истиот облик е забележено и на картата од Јанев². На картата од Селишцев издадена во неговата работа за словенските топоними во Албанија името на селото е означено како *Хотешова*³. Во именикот на населените места во Југославија од 1930 година овој ојконим е регистриран како *Oteševо*⁴. Во списокот на општините и населените места во СР Македонија од 1981 година ојконимот е забележан со формата *Отешево*⁵ како што го именува и месното население. Етничите од ојконимот се: *отешевчанец* (м), *отешевчанка* (ж), *отешевчани* (ми), а ктетикот е *отешевски*.

Името на селото *Отешево* претставува посесивно образување добиено од првобитна атрибуцка синтагма *Хотешево (*Село*) чијашто придавска компонента е образувана од личното име *Хотеш* со придавскиот суфикс *-ев* во формата за среден ро *-ево*⁶. Хипокористичното име *Хотеш* е изведено со антронимскиот суфикс *-еш* од личните имиња *Хот*, *Хоте* кои се деривати од сложените антроними *Хотислав*, *Хотомир* и сл. Личното име *Хотеш* е засведочено во македонскиот антронимски систем а се среќава во чешката: *Chotěš* и во полската антронимија: *Chociesz*⁷. Во нашиот антронимски фонд се познати и други лични имиња образувани со хипокристичниот суфикс *-еш* како што се хипокориститеците *Богдеш*, *Вранеш*, *Дралеш*, *Мислеш*, *Ралеш*, *Углеши* и во топонимијата *Добреш*, *Годеш*, *Голеш*, *Јанеш*, *Облеш* кои се наоѓаат во основата на ојконимите *Добрешенци* (село во Струмичко), *Годешево* (село во Неврокопско), *Голешево* (село во Демирхисарско), *Јанешево* (село во Кукушко), *Облешево* (село во Кочанско), а се јавува и во полиморфните суфикси *-ешко*, *-ешин* кај личните имиња *Добрешико*, *Пурешико*, *Ралешико*; *Добрешин* со што се потврдува неговата продуктивност на нашата јазична територија. Лични имиња образувани со овој суфикс се познати во антронимијата и на другите словенски јазици: буг. *Любей*, *Малей*, *Милей*, *Недей*, *Олей*, српхр. *Богдеш*, *Братеш*, *Добреш*, *Милеш*, словен. *Godes* во

² В. К'нчов, Избрани произведения, София, 1970, стр. 541; Д. Јанев, Карта на Македонија в географските и граници в мѣрка 1 : 300 000, София, 1933 (понатаму: Карта).

³ А. М. Селишцев, Славянское население в Албании, София, 1931, (во прилог има карта).

⁴ Rečnik — imenik mesta Kraljevine Jugoslavije, Beograd, 1930, стр. 330.

⁵ Систематски список на општини и населени места во СРМ, Скопје, 1981, стр. 57.

⁶ Влоѓимјеж Пјанка, Топономастиката на Охридско-преспанскиот базен, Скопје, 1970, стр. 117—118.

⁷ Jan Svoboda, op. cit., стр. 36; Maria Malec, Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imion dwuczłonowych, Warszawa, 1982, стр. 87.

топонимот *Godeštice*, пол. *Bolesz*, *Dalesz*, *Godziesz*, *Lubiesz*, *Milesz*, *Solesz*, чеш. *Boles*, *Budeš*, *Domeš*, *L'ubeš*, *Mireš*, рус. *Милеш*⁸.

Идентичен топоним со ојконимот *Хотешево* на македонското јазично подрачје е регистриран во турскиот пописен дефтер бр. 508 од 1467 година во вилаетот Долни Дебар: *мезра Хотешево*⁹. Подоцна, овој топоним во обликовот *Хотеши*, кој е албанизирана форма на *-и*, е забележен на картата кај Селишев, а се наоѓа југозападно од Пешкопеја во Албанија.

Отештица

За етимологијата на потамонимот *Отештица*, река која се влива во река Тополка, десна притока на Вардар, свое мислење исказал Иван Дуриданов во неговата работа за хидронимијата на вардарскиот систем. Тргнувајќи од непотврдениот облик на потамонимот **Chotep̥stica*, тој смета дека неговата основа е изведена од личното име **Chotenъ*. Во поглед на неговата зборообразувачка структура Дуриданов потамонимот *Отештица* го третира како образување о суфиксот *-тица* < *-ъск-ica*¹⁰.

Исказаното гледаште на Дуриданов отвора простор за изнесување и на други мислења за етимологијата на овој потамоним. Според нас, во основата на потамонимот *Отештица* може да се крие личното име *Xoteta*, коешто е образувано со суфиксот *-ета* од деминутивното име *Xote* (: *Xotislaw*, *Xotomir* и сл.), така што примарната форма на потамонимот ќе биде **Хотештица* добиена од постара придавска синтагма **Хотешта (Река)*. При образувањето на придавската компонента, значи, учествува посесивниот суфикс *-јь* во формата за женски род *-ja*. По отпаѓањето на именската компонента од синтагмата **Хотешта (Река)*, придавскиот дел, сега во функција на елиптично име, бил подложен на супстантивизација со суфиксот *-ица*. Деривацискиот модел на топонимите образувани од антропонимиски основи со суфиксот *-јь + -ица* е познат во македонскиот топонимиски систем, документиран во 16 век. Во овој топонимиски модел се вбројуваат, на пример, ојконимите *Вранештица* (село во Кичевско) и *Словештица* (село во Демирхисарско), чиишто имиња претставуваат метонимиски образувања од постари имиња на реки, кои се регистрирани во Слепченскиот кодик од 16 век: *Вранештица*, *Словештица*¹¹. Во основата на овие ојконими се наоѓаат личните имиња *Вранета* изведенено од антропонимот *Вране* од *Вран* и *Словета* изведенено од личното име *Слове* од *Словен* кое е еднакво со етникот *Словен/-и* или е изведенено од скратеното лично име *Слов* (: *Богослов*, *Добрислов* и сл.) со антропонимскиот суфикс

⁸Йордан Заимов, Български именник, София, 1988, стр. 142, 145, 151, 160, 174; Милица Грковић, Речник..., стр. 38, 45, 77, 132; Maria Malec, Staropolskie..., стр. 87—88; Jan Svoboda, op. cit., стр. 150.

⁹Методија Соколоски, Турски документи за историјата на македонскиот народ, опширни пописни дефтери од XV век, т. III, Скопје, 1976, стр. 361 (понатаму: Тур. док., III).

¹⁰Ivan Duridanov, Die Hydronymie des Vardarsystems als Geschichtsquelle, Köln, 1975, стр. 102—103.

¹¹А. М. Селишев, Македонские кодики XVI—XVIII веков, София, 1933, стр. 64.

-ен, сп. срхр. *Вран*, *Вранеш*, *Вранко*; *Словенка*, *Словко*, буг. *Врана*, *Вране*, *Вранил*; *Слов*, *Словен*, *Словун*¹².

Отин

Микротопонимот *Отин* 'поголема месност со нивје и со дабова шума' (с. Витолишта, Мариовско) претставува елиптично име со посесивно значење којшто потекнува од некогашната синтагматска форма *Хотин (*Дол*, *Рид*). Во неговата основа може да се крие личното име *Хота* кое претставува хипокористично образување изведеното од скратеното лично име *Хот* (: *Хотимир*, *Хотислав* и сл.) со хипокористичниот суфикс *-а*. Машки лични имиња деривувани со суфиксот *-а*, кои денес се понеобични во нашата антропонимија, се сочувани во основите и на други ојконими на македонското јазично подрачје: *Бора* во *Борино* (Крушевско), *Вола* во *Волино* (Охридско), *Груша* во *Грушено* (Скопско), *Деда* во *Дедино* (Радовишко), *Кнезка* во *Кнезино* (Кичевско), *Крна* во *Крнино* (Кичевско), *Треба* во *Требино* (Бродско).

Доколку крајното *и* во *Отин* < *Хотин е затврдено во поново време, што е можна појава на дијалектен план, тогаш треба да очекуваме при неговото образување да учествува придавскиот суфикс *-јь*, а во неговата основа да се наоѓа личното име *Хотин* (в. *Отиња*).

Отиња

Потамонимот *Отиња*, река, десна притока на р. Брегалница, претставува посесивна топонимска формација добиена од постара придавска синтагма *Хотиња (*Река*) чијашто атрибутска компонента е образувана со придавскиот суфикс *-јь* во формата за женски род *-ја*. Во основата на потамонимот се наоѓа личното име *Хотин*¹³. Хипокористичното име *Хотин*, кое е познато и во нашата антропонимија, претставува деривувано име изведеното со антропонимскиот суфикс *-ин* од личните имиња *Хота*, *Хото* (: *Хотислав*, *Хотимит* и сл.). Во полската топонимија се познати топонимите во чијашто основа се наоѓа личното име *Хотин*: *Chotynia*, *Chotyniec*, а во 1330 година на српскохрватското јазично подрачје е забележен топонимот *Хотиња Гора*¹⁴ чијашто придавска компонента е исто така образувана од личното име *Хотин* со посесивниот суфикс *-ја*. Продуктивноста на суфиксот *-ин* како деривациски елемент е забележлива во антропонимијата на словенските јазици. Лични имиња образувани со овој суфикс се присутни во чепчиот: *Bezdin*, *Hostin*, *L'ubin*, *Přibin*, полскиот: *Borzyń*, *Dobin*, *Malin*, *Myślin*, српскохрватскиот: *Братин*, *Грујин*, *Дабин*, *Добрин*, *Малин*, *Обрин*, *Прибин*, *Радин*, *Сла-*

¹²Милица Грковић, Речник..., стр. 181; Јордан Заимов, Български именник..., стр. 56, 201.

¹³Ivan Duridanov, op. cit., стр. 193.

¹⁴Ђ. Даничић, Речник из књижевних старина српских, III, Београд, 1864, стр. 420.

вин, бугарскиот јазик: *Богин*, *Видин*, *Владин*, *Гостин*, *Дарин*, *Драгин*, *Милин*¹⁵. Овој суфикс е познат и во македонската антропонимија: *Бодин*, *Божин*, *Бојчин*, *Видин*, *Веселин*, *Владин*, *Воин*, *Добрашин*, *Добрин*, *Дојчин*, *Дралин*, *Живин*, *Љубин*, *Малин*, *Ралин* и други.

Отишани

Името на селото *Отишани* (Дебарско) е забележено во турските пишани извори од 15 и 16 век. Во турскиот пописен дефтер од 1467 година ојкоимот е забележен со формата *Хотишани*, а во турскиот пописен дефтер од 1519 година името на селото е регистрирано како *X-o-t-i-sh-a-n-i*¹⁶. Кај К'ичов ојконимот е одбележен со формата *Отишане*, а на картата на Јаранов е *Отишани*¹⁷. Во именикот на населените места во Југославија од 1930 година името на селото е запишано како *Otišane*, а М. Филиповиќ го бележи со формата *Отишани*¹⁸. Месното наеление своето село го именува како *Отишани*, етничите се *отишанец* (м), *отишанка* (ж), *отишанци* (мн), а ктетикот е *отишки*.

Според Ј. Заимов, чиешто толкување е прифатено и од В. Пјанка, ојконимот *Отишани* е етничко име образувано со суфиксот *-јани* од топоним со основа **Отиши-* што го изведува од исчезнатата именка *отии* зачувана во српскохрватските лексеми *otiš*, *otiša* со значење 'темно, влажно, осојно место' добрени од постарите **otihjь*, **otihja*, сп. во рус. *отишиье* 'тихо време'¹⁹.

Поагајќи од историски документираниот облик на ојконимот *Хотишани*, каде што е зачуван консонантот *х* во почетокот на името, сметаме дека ојконимот може да се изведе од топоними како што се **Хотии* (*Дол*), **Хотиша* (*Въсъ*). Придавската компонента во првобитните придавски форми **Хотии/Хотиша* е образувана од личното име *Хоти(a)* со придавскиот суфикс *-з* (: *-os), односно со неговата мека варијанта *-б*, *-а* или од личното име **Хотих* со придавскиот суфикс *-јь*, *-ја* (: *ios). Антропонимскиот суфикс *-ии*, кој бил продуктивна деривациска морфема во словенските јазици: буг. *Белии*, *Братии*, *Галии*, *Малии*, *Милии*, *Радии*, срхр. *Бории*, *Десии*, *Радии*, пол. *Borzyś*, *Chwalisz*, *Malisz*, *Myslisz*, *Pnosiisz*, *Stanisz*, чеш. *Črniš*, *Chotiš*, *L'ubiš*, *Slaviš*²⁰, во нашиот антропонимски систем е слабо придуктивен како самостоен деривациски елемент²¹, туку како полиморфемен суфикс проширен со суфиксот *-а*: *Белиша*, *Бориша*, *Велиша*, *Дабиша*, *Љубиша*, *Мелиша*, *Милиша*,

¹⁵Jan Svoboda, op. cit., стр. 160; Maria Malec, Staropolskie..., стр. 140, Милица Грковић, Речник..., стр. 45, 69, 71, 77, 126, 150, 161, 165, 180; Стефан Илчев, Речник на личните и фамилните имена у Българите, София, 1969, стр. 79, 109, 113, 139, 157, 181, 133.

¹⁶Методија Соколоски, Тур. док., III, стр. 377.

¹⁷В. Кънчев, оп. cit., стр. 562; Д. Яранов, Карта.

¹⁸Rečnik — imenik mesta Kraljevine Jugoslavije, Beograd, 1930, стр. 330; М. Филиповић, Дебарски Дримкол, Скопље, 1939, стр. 6.

¹⁹Йордан Заимов, Заселване на българските Славяни на Балканския полуостров, София, 1967, стр. 156; Влогимјеж Пјанка, оп. cit., стр. 48.

²⁰Стефан Илчев, оп. cit., стр. 70, 88, 125, 317, 334, 416; Милица Грковић, Речник..., стр. 42, 74, 165; Maria Malec, Staropolskie..., стр. 88—89; Jan Svoboda, op. cit., стр. 151.

²¹Трајко Стаматоски, Личното име *Димитри(-ј, -ја)* и неговите деривати во македонскиот јазик, Македонски јазик, год. XXIII, Скопје, 1972, стр. 257.

Радиша, Ралиша, Станиша, Храниша. Инаку, полиморфемниот суфикс *-иша* исто така е познат во другите словенски јазици: срхр. *Братиша, Владиша, Давиша, Добриша, Милиша, Ратиша*, пол. *Bronisza, Maliszka, Zawisza*. Суфиксот *-их*, кој бил продуктивен во постариот период на нашиот антропонимски систем, е посведочен во лични имиња сочувани во други топоними на нашата јазична територија: *Хвалих* во ојконимот *Фалиша* < *Хвалиша* (село во Тетовско). Неговата продуктивност е поголема во образувањето на личните имиња во другите словенски јазици: срхр. *Vladih* во топонимот *Vladihovići*, пол. *Milich*, луж. *Budich*, чеш. *Bořich, Hodich, Mstich, *Velich*²².

Ојконимот *Хотишани* < *Хотишћени е добиен преку топоимизација на етникот *хотишћени од првобитните топоними *Хотии (Дол), *Хотиша (Весь): *хотишћени > *Хотишћени > Хотишани. Фуфиксот *-ћни*, кој учествува при образувањето на етничкото име, е добиен како резултат на алтернацијата на *a* од *-(j)ани* во *ћ* зад мекото *и*, а по неговото затврдување и под дејството на топонимите на *-(j)ени* вокалот *ћ* преминува пак во *a*. Подоцна, по 16 век, почетното *x* во ојконимот *Хотишани* се загубило како што се случило и кај други топоними на нашиот јазичен терен: *Раштани, Тетово* од постарите *Храштани, Хметово*.

Отиштино

Во турскиот пописен дефтер бр. 4 од 1467/68 година во Титоввелешката нахија селото *Отиштино* е регистрирано како мезра, а неговото име е запишано во обликот *Хотиштино*²³. Во поновата литература и во картите името на селото е различно регистрирано. Кај К'чнов тоа е забележено со формата *Хотищено*, во географската карта од 1916 година ојконимот е забележен како *Хотищтина*²⁴. Во именикот на населените места во Југославија од 1930 година името на селото е напишано како *Otištino*, а во картата на Јаранов овој ојконим е запишан со обликот *Хотищено*²⁵. Во списокот на општините и населените места во СР Македонија од 1981 година името на селото е забележено како *Отиштино*²⁶. Неговата дијалектна форма е *Отиштино*, етничите се: *отиштинец* (м), *отиштинка* (ж), *отиштинци* (мн). Ктетикот е *отиштишки*.

Името на селото *Отиштино*, според Ј. Заимов, кој при неговото објаснување тргнува од првобитна недокументирана форма *Хотиштане, е етничко име образувано со суфиксот *-јане*, а во неговата основа го препознава патронимиското име *Хотиште изведено од личното име *Xomo, Xote* со суфиксот *-иши-* < *-ij-²⁷.

²²Jan Svoboda, op. cit., стр. 147.

²³Методија Соколоски, Александар Стојановски, Турски документи за историјата на македонскиот народ, опширен пописен дефтер № 4 (1467—1468 година), Скопје, 1971, стр. 146 (понатаму: Тур. док.).

²⁴Б. К'чнов, op. cit., стр. 457; Топографска карта 1 : 200 000, 1916.

²⁵Rečnik — imenik svih srednjovjekovnih gradova i sela Kraljevine Jugoslavije, Beograd, 1930, str.330; Д. Яранов, Карта.

²⁶Систематски список на општини и населени места во СРМ, Скопје, 1981, стр. 70.

²⁷Йордан Заимов, Заселване..., стр. 179.

Според нашето мислење, ојконимот *Отиштино* претставува елиптична топонимиска формација образуваѓа со придавскиот суфикс *-ин* во формата за среден род *-ино* и потекнува од некогашната атрибутска синтагма **Хотишитино (Место)*. Во неговата основа се крие личното име *Хотишит(a)* коешто е образувано од личното име *Хот(о)* (: *Хотислав*, *Хотомир* и сл.) со антропонимскиот суфикс *-ишит(a)*. Овој антропонимски суфикс му е познат на чешкиот антропонимиски систем каде што е документирано личното име *Kubišta*²⁸. Инаку, во нашата антропонимија со поголема продуктивност се карактеризира суфиксот *-ишите*, кој го препознаваме во личното име *Радомиричиите* документирано во 13 век: *а дроуги оу Боутель, до вѣнца, до Радомиричица*²⁹. Суфиксот *-ишите* како антропонимски деривациски елемент е засведочен и во антропонимијата на чешкиот: *Probočíše, Suzíště, Vlčíště*, и на рускиот јазик: *Братишие, Вельтишие, Павлишие, Петришие, Татишие, Туршише*³⁰.

Отља

Писмените податоци за името на селото *Отља* (Кумановско) датираат од 16 век. Имено, овој ојконим со формата *Хотла* е забележен во турскиот пописен дефтер од 1519 година, а во турскиот пописен дефтер бр. 85 од 1570—1573 година селото е документирано со името *Хотља* и со второ име *Кобила*³¹. Во словенските писмени споменици од 14 век во Кумановско се засведочени топонимите *Кобило* 'село', *Кобилиница* 'река' и *Кобиља Глава* 'планински врв'. Така во Душаѓ овата грамота од 1354 година со која се подаруваат имоти на манастиром Св. Богородица во Архилевица се споменуваат топонимите *Кобило* и *Кобилиница*: *та на Кобило Кобильициомъ*, а во Милутиновата грамота од 1302 година, со која се подаруваат имоти на манастирот Хиландар, е документиран топонимот *Кобиља Глава: и Запльжсане и Кобиліа Глава*³². Овие историски податоци укажуваат на тоа дека постарото име на селото било *Кобило/Кобила*, а денешното име на селото *Отља* е поново и е преземено од истиотимета река *Отља* <**Хотља* што поминува низ селото и се влива во *Липковска Река* како нејзина лева притока. Во поновата научна и статистичка литература ојконимот е регистриран во повеќе облици. Така, името на селото Иширков го бележки во формата *Hotla*, а кај К'нчов и во картата на Јананот е забележено како *Отља*³³. М. Вујичиќ ојконимот го

²⁸Jan Svoboda, op. cit., стр. 152.

²⁹Владимир Мошин, Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија, т. I, Скопје, 1975, стр. 218.

³⁰Jan Svoboda, op. cit., стр. 152; А. М. Селищев, Происхождение русских фамилий, личных имен и прозвищ, Избранные труды, Москва, 1968, стр. 126.

³¹Методија Соколоски, Куманово и Кумановско во текот на XVI век, Прилози — МАНУ, Одделение за општествени науки, VII, 2, Скопје, 1976, стр. 80; Методија Соколоски, Турски документи за историјата на македонскиот народ, општирни пописни дефтери до XVI век за Кустендилскиот санџак, т. V, кн. II, Скопје, 1980, стр. 526.

³²F. Miklošich, Monumenta Serbica, Viennae, 1858, стр. 144, 64.

³³А. Иширковъ, Западните краинца на българската земя, Бълѣжки и материали, София, 1915, стр. 92; В. Кънчов, op. cit., стр. 517; Д. Яранов, Карта.

регистрирал со обликот *Отъла*, а така е запишано и во списокот на општините и населените места во СР Македонија од 1981 година^{33а}.

Името на селото *Отъла*, а како што дознаваме од турските извори, било *Хотъла*. Тоа е метонимиско име, преземено од името на реката *Отъла* < *Хотъла и претставува посесивна топонимиска форма добиена од првобитна адјективна синтагма *Хотъла (*Река*) чијашто придавка е образувана со посесивниот придавски суфикс -јъ во формата за женски род -ја. Во неговата основа се наоѓа личното име *Хотъл* изведено од хипокористичните имиња *Хом*, *Хото* (: *Хотислав*, *Хотомир* и сл.)³⁴. Искезнатото лично име *Хотъл* е образувано со формантот -л како што се образувани, на пример, и старочешките лични имиња *Drahл, *Krasl, Badl, *Těchl, *Tuchl, *Žadl, *Zidl³⁵. Личното име *Хотъл* го скрекаваме и во онимијата на другите словенски јазици, сп. словен. *Olica*, рус. *Отле*, пол. *Chotlany*³⁶. Во нашата топонимија исто така се посведочени личните имиња образувани со овој формант. Во основата, на пример, на ојконимите *Годлево*, *Горно* и *Долно Драглиште* (села во Разлошко), *Ракле* (село во Прилепско), *Рогле* (село во Тетовско) се кријат личните имиња *Годл(е)*, *Драгл*, *Ракл*, *Рогл*.

Инаку, толкувањето на И. Дуриданов за етимологијата на потамонимот *Отъла*, кој го изведува од тракиското *Atul-a(s) од *ad(u)- со значење 'тек, движење на вода'³⁷, сметам дека не може да биде прифатливо поради тоа што тракиското име што се наведува е недокументирано, а притоа направената лингвистичка анализа не ја офаќа целосно деривациската постапка при со-здавањето на името.

Постарото име *Кобило/Кобила* е добиено од првобитна синтагматска форма *Кобило (*Село*)/*Кобила (*Въсь*) чијшто придавски член е образуван со посесивниот придавски суфикс -з (< *-os)/-а. Во неговата основа се наоѓа личното име *Кобил(a)* кое се наоѓа и во оронимот *Кобиља Глава*. Личното име *Кобил* се скрекава во руската антропонимија, а личното име *Кобила* е засведочено во полската топонимија: *Kobylin*, *Kobyline*³⁸. Потамонимот *Кобилитица*, регистриран во 14 век, секако се однесува на денешната река *Отъла*. Ова име е изведено од синтагмата *Кобилска (*Река*) чијшто придавски дел е образуван од името на селото *Кобило/Кобила* со придавскиот суфикс -ск-, а потоа придавката е супстантивизирана со суфиксот -ица.

Отовица

Името на селото *Отовица* (Титоввелешко) не е регистрирано во постарите писмени споменици. Неговите потврди датираат од поново време. Така, В.

^{33а}М. А. Вујичић, Речник места у ослобођеној области Старе Србије, Београд, 1914, стр. 70; Систематски список на општини и населени места во СРМ, Скопје, 1981, стр.

³⁴Йордан Заимов, Български географски имена с -јъ, София, 1973, стр. 138.

³⁵Jan Svoboda, op. cit., ст. 169.

³⁶Йордан Заимов, Български..., стр. 138.

³⁷Ivan Duridanov, op. cit., стр. 138.

³⁸Franciszek Nieckula, Nazwy miejscowości z sufiksami -ov-, -in- na obszarze Wielkopolskie i Małopolskie, Wrocław, 1971, стр. 272.

Кънчов името на ова село го предава со формата *Отовица*, во воено-географска-та карта од 1916 година ојконимот е запишан со обликот *Хотовога*, а во картата изработан од Јараинов името на селото е обележено како *Отовица*³⁹. Во списокот на општините и населените места во СР Македонија од 1981 година ојконимот е регистриран во обликот *Отовица*⁴⁰. Денес месното население своето село го именува како *Отовица*, а етниците се *отовичанец* (м), *отовичанка* (ж), *отовичани* (мн). Ктетикот од името на селото е *отовички*.

Разгледувајќи ги топонимските образувања со суфиксот *-иша* (< *-iš-) , Ј. Заимов, кој смета дека примарно име на селото е *Отовишина*, искажал мислење дека во неговата основа се наоѓа личното име **Oto*, но притоа го допушта и името *Отовица* за кое вели дека е образувано со суфиксот *-овица*⁴¹. И.Дуриданов, пак, основата на хидронимот *Отавица* ја изведува од апелативот **otava* 'сено од втора косидба'⁴². За етимологијата на овој ојконим покажал интерес и С. Роспонд, кој го отфрла мислењето дека неговата основа е изведена од личното име *Oto* и се определува за гледиштето дека основата на ојконимот *Отовишина/Отавишина*, што го изедначува со *Отовица*, потекнува од општословенскиот земјоделски термин *отава* 'нова трева која расте по покосената'⁴³.

Според нашето мислење, за примарно име на селото треба да се смета обликот *Отавица* затоа што неговото име, всушност, е метонимско, односно преземено од името на реката *Отавица* 'притока на Рудничка Река → притока на Вардар'⁴⁴, а најверојатно така гласела порано и дијалектната форма, на селото. Оттука произлегува дека за официјална стандардизирана форма на името на селото треба да се претпочита формата *Отавица*. Денешниот облик *Отовица* е секако добиен по пат на аналогните дејствувања на топонимите образувани со суфиксот *-овица*, сп. *Тисовица*.

И покрај тоа што немаме сигурни историски потврди за името на потамонимот *Отавица*, може да претпоставиме дека неговата постара форма била **Хотовица*. Во тој случај потамонимот **Хотовица* за нас претставува посесивно топонимско образување изведеното од постара атрибутска синтагма **Хотова (Река)* чијашто придавска компонента е супстантивизирана со суфиксот *-ица*, по отпаѓањето на географскиот апелатив *река* како недоволно изразен во јазичната комуникација. Придавската компонента од синтагмата **Хотова* е образувана од личното име *Хотов* со посесивниот придавски суфикс *-о* (< *-os) во формата за женски род *-а*. Личното име *Хотов* е хипо-

³⁹В. Кънчов, оп. cit., стр. 456; Топографска карта 1 : 200 000, 1916; Д. Яранов, Карта.

⁴⁰Систематски список на општини и населени места во СРМ, Скопје, 1981, стр. 70.

⁴¹J. Zaimov, Die bulgarischen Ortsnamen auf *-išt- aus *-iš- und ihre Bedeutung für die Siedlungsgeschichte der Bulgaren in den Balkanländern, Balkansko ezikoznanie, IX, 2, Sofia, 1965, стр. 55.

⁴²Ivan Duridanov, op. cit., стр. 100.

⁴³Stanisław Rospond, Struktura i stratygrafia toponiimów typu -išt- w Bułgarii i Makedonii, Onomastica jugoslavica, 3—4, Zagreb, 1973—1974, стр. 122; Petar Skok, Etimologiski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. II, Zagreb, 1972, стр. 577.

⁴⁴Ј. Џвијић, Основе за географију и геологију Македоније и Старе Србије, I, Београд, 1906, стр. 207.

користично име коешто е изведенено од хипокористикот *Хото* (: *Хотимир*, *Хотислав* и сл.) со антропонимскиот суфикс *-ав*. Како антропонимски деривацијски елемент суфиксот *-ав*, според мислењето на Р. Бошковиќ, е добиен, всушиост, на релацијата скратено име наспрема основно на тој начин што скратеното име (*Радослав*) се сфатило како основно име, а основното име (*Радославъ*) како изведенено при што нивниот суфиксен однос се манифестирал преку елементот *-ав* кој во јазичното чувство се издвоил како суфикс и почнал да се додава на старите прасловенски хипокористични форми. Овој нов суфикс, добиен по пат на псевдодеривацијска постапка⁴⁵, во средниот век бил продуктивен зборообразувачки елемент и се употребувал за образување на лични имиња во словенските јазици. Личните иниња образувани со суфиксот *-ав* се присутни во одделни антропонимиски системи на словенските јазици: срхр. *Bogav*, *Dobrav*, *Milav*, чеш. **Chrastav*, *Zoran*, а за него-вата продуктивност особено дознаваме од личните имиња образувани со полиморфемниот суфикс *-авец*, кој е добиен со проширување на суфиксот *-ав* со деминутивниот суфикс *-ыц*: срхр. *Белавац*, *Боравац*, *Добравац*, *Драгавац*, *Дубравац*, *Милавац*, чеш. **Milavec*, *Ratavec*, *Radnavec*⁴⁶, мак. *Богавец*. Неговата позиција во антропонимскиот систем бида зацврстена, секако, и од влијањето на постојниот придавски суфикс *-ав*.

Отуње

Писмените потврди за името на селото *Отуње* (Тетовско) датираат од 15 век. Во турските пописни дефтери бр. 12 од 1452—1453 година и бр. 4 од 1467—1468 година името на селото е забележено со формата *Хотуле*: *X-т-у-л-e*, а во 16 век ојконимот е документиран во турскиот пописен дефтер од 1568—1569 година во обликот *Хотуње*⁴⁷. Во подоцнежниот период името на селото *Отуње* е регистрирано во повеќе географски студии и карти. Во студијата на Веркович ојконимот е забележен со формата *Отунье*, а К'чнов го бележи како *Отуње*, а така е запишано и во картата на Јаранов⁴⁸. Денесното официјално име на селото е *Отуње* како што го изговара и месното население. Неговите етници се: *отун'чанин* (м), *отун'чанка* (ж), *отун'чани* (мн), а ктетикот е *отун'ски*.

Името на селото *Отуње* претставува посесивна топонимиска формација добиена од постара придавска синтагма **Хотуње (Село)*, а нејзиниот придавски дел е образуван од личното име *Хотун* со посесивниот придавски

⁴⁵Радослав Бошковиќ, *Iz onomastičke derivacije i povodom nje*, Одабрани чланци и расправе, Титоград, 1978, стр. 438.

⁴⁶Милица Грковић, Речник..., стр. 34, 42, 131; Милица Грковић, Имена у Дечанским хрисовуљама, Нови Сад, 1983, стр. 72; Jan Svoboda, op. cit., стр. 173.

⁴⁷Методија Соколоски, Тур. док., III, стр. 73; Методија Соколоски, Александар Стојановски, Тур. док., стр. 374; Методија Соколоски, Турски документи за историјата на македонскиот народ, опширен пописен дефтер за Скопскиот санџак од 1568—69 година, VI/I, Скопје, 1984, стр. 372 (понатаму: Тур. док., VI/I).

⁴⁸С. М. Верковичъ, Топографическо-этнографический очеркъ Македоніи, С.-Петербургъ, 1889, стр. 351; В. Кънчов, op. cit., стр. 510; Д. Яранов, Карта.

суфикс *-јъ* во формата за среден род *-je⁴⁹*. Ичезнатото лично име *Хотун* е образувано со антропонимскиот суфикс *-ун* од хипокористиците *Хом*, *Хото* (: *Хотибор*, *Хотимири* и сл.). Во антропонимскиот систем на словенските јазици суфиксот *-ун* се употребувал за образување на лични имиња: срп. *Братун*, *Видун*, *Владун*, *Горун*, *Добрун*, *Миран*, *Радун*, буг. *Богун*, *Ботун*, *Галун*, *Малун*, *Младун*, *Сладун*, пол. *Bogun*, **Borun*, *Ciechun*, *Radun*, **Siemun*, полаб. *Dargun*, *Dobrun*, *Trebun*, рус. *Ярун*, чеш. **Orahún*, **Hosťún*, **Chotún*, **Sestrún*⁵⁰. Антропонимските деривати со суфиксот *-ун* се познати и во македонската антропонимија: *Благун*, *Братун*, *Владун*, *Добрун*, *Драгун*, *Милун*, *Радун*, *Славун*, како и личните имиња *Горун*, *Гостун*, *Крајчун* кои се наоѓаат во основата на топонимите *Горуново* (село во Драмско), *Гостун* (село во Неврокопско), *Крајчаница* (Стиник, Струмичко) и други.

Отушишта

Ојконимот *Отушишта* (село во Тетовско) е документиран во турскиот пописен дефтер од 1452—1453 година во формата *Атушишта* и *Отушишта*, со формата *Отушишта* селото е регистрирано и во турскиот пописен дефтер бр. 4 од 1467—1468 година, а во турскиот пописен дефтер од 1568—1569 година името на селото е забележено како *Отушиште*⁵¹. Во еден запси од 1841 година името на селото се споменува во обликот *Отушища*, со формата *Отушница* ојконимот е регистриран кај К'ничов, а така е запишан и во картата на Јаранов⁵². Во именикот на населените места во Југославија од 1930 година името на селото е забележено како *Отушиште*, а како *Отушиште* е регистрирано во списокот на општините и населените места во СР Македонија од 1981 година⁵³. Месното население своето село го именува како *Отушишта*, а етничите се: *отушанин* (м), *отушанка* (ж), *отушани* (мн). Ктетикот од овој ојконим е *отушки*.

С. Рospонд и Ј. Заимов ојконимот *Отушишта* го сметаат за иатронимично име образувано со суфиксот **-itj-* од личното име *Отуши* изведенено од **Oto*⁵⁴.

Името на селото *Отушишта*, спред нашето мислење, претставува посесивно топонимиско образување. Прво, тоа може да претставува елиптично име добиено од постара атрибутска синтагма **Хотушишта (Въсь)* чијашто придавка е образувана од иатронимиското име **Хотушишть* со посесивниот придавски суфикс *-о* (<**-os*), односно со меката варијанта *-ъ* во формата за

⁴⁹Йордан Заимов, Български..., стр. 138.

⁵⁰Милица Грковић, Речник..., стр. 46, 53, 55, 66, 79, 137, 168; Стефан Илчев, оп. cit., стр. 79, 85, 124, 317, 341, 455; Maria Malec, Staropolskie..., стр. 143; Jan Svoboda, оп. cit., стр. 162.

⁵¹Методија Соколоски, Тур. док., III, стр. 50, 92; Методија Соколоски, Александар Стојановски, Тур. док., стр. 323; Методија Соколоски, Тур. док., VI/I, стр. 257.

⁵²Љуб. Стојановић, Стари српски записи и написи, књ. V, Београд, 1987, стр. 316; В. Кънчов, оп. cit., стр. 510; Д. Яранов, Карта.

⁵³Rečnik — imenik mesta Kraljevine Jugoslavije, Beograd, 1930, стр. 331; Систематски список на општини и населени места во СРМ, Скопје, 1981, стр. 70.

⁵⁴Stanisław Rospond, оп. cit., стр. 35; J. Zaимов, Die bulgarischen Ortsnamen ..., стр. 55.

женски род $-a^{55}$. Патронимиското име **Хотушишть* е образувано од синтагмата **Хотушишть (син)*, чијшто придавски дел е образуван со суфиксот $-z$, односно со варијантата $-b$, и личното име *Хотуш*, а потоа со отпаѓањето на именскиот член од синтагмата, придавката е супстантивизирана со суфиксот *-ишти* <**-itjo*, кој се карактеризира со патронимиско значење. Второ, името на селото *Отушишта* може да се изведе од некогашна придавска форма **Хотуша (Въсъ)* чијшто придавски дел е образуван со придавскиот суфикс $-z$ односно со варијантата $-b$ од личното име *Хотуш* или со придавскиот суфикс $-j'$ од личното име **Хотух*, а потоа е извршена супстантивизација со именскиот суфикс *-иша* (<**-ita*). Личното име *Хотуш*, што се крие во основата на ојконимот *Хотушишта* > *Отушишта* е изведенено од хипокористикот *Xom(o)* (: *Хотимир Хотислав* и сл.) со антропонимскиот суфикс *-уш*. Во антропонимскиот систем на словенските јазици хипокористичниот суфикс *-уш* претставува продуктивен зборообразувачки елемент за образувањен на лични имиња: срхр. *Драгуш, Милуш, Љегуш, Славуш*, буг. *Белуш, Боруш, Ератуш, Добруш, Недуш, Стануш*, словен. *Raduš, Svetuš, Bodusz, Bratusz, Drogusz, Malusz, Mitusz, Rostusz*, рус. *Богуш, Октуш*, чеш. *Bělůš, Blahúš, Dědúš, Dobrúš, Hodúš, Mladúš, Trebúš*⁵⁶. Неговата продуктивност е одразена и во нашата антропонимија во која суфиксот *-уш* се употребува за образување на лични имиња како од словенски така и од несловенски основи: *Андуши, Ануши, Благуши, Богуши, Витуши, Гогуши, Димуши, Драгуши, Едуши, Матуши, Никиши, Трпуши, Цветуши*.

Оча

Во областа Порече се наоѓа реката *Оча* којашто му припаѓа на сливот на реката Треска во која се влива како десна нејзина притока. Во близината на реката *Оча* се наоѓаат селата *Тажево* и *Брезница* (Бродско).

За потеклото на потамонимот *Оча* во досегашната научна литература се исказани повеќе мислења. Според Ј. Заимов, потамонимот *Оча Река* претставува топонимиско образување деривувано со посесивниот придавски суфикс *-j'*, а неговата основа ја изведува од апелативот *отец*, стсл. *отъчъ* од *отъцъ*⁵⁷. Разгледувајќи ја етимологијата на овој потамоним, И. Дуриданов исказува мислење дека *Оча* (река) потекнува од праслов. **Akis* кое го поврзува со литванскиот хидроним *Akis*⁵⁸. О. Иванова при објаснувањето на етимологијата на ојконимот *Очиала* (село во Делчевско), кој го изведува од апелативот *очи*, мн. од *око* од праслов. **okos-*, **očes-* со значење '1. oculus 2. (метафора) извор' и гл. *nali* 'грее, гори, пече', а за поткрепа на нејзината хипотеза, меѓу другите македонски топоними изведени од апел. *очи*, сп. *Бели Оче* 'пла-

⁵⁵Радмило Маројевић, Посесивне изведенчице у староруском језику, Београд, 1985, стр.

⁵⁶Милица Грковић, Речник ..., стр. 82, 135, 149, 180; Maria Malec, Staropolskie ..., стр. 92; Jan Svoboda, op. cit., стр. 152.

⁵⁷Йордан Заимов, Български ..., стр. 139.

⁵⁸Ivan Duridanov, op. cit., стр. 73.

нинско место со студена вода' (Буф, Леринско), ги наведува и потамонимите *Мала Оча* и *Оча* (Тажево, Бродско)⁵⁹.

Според нашето мислење, потамонимот *Оча* претставува елиптично име добиено од придавската синтагма *Оча Река* чијашто првобитна форма била *Хотъча Река. При образувањето на придавскиот дел од синтагмата учествува посесивниот суфикс -јъ во обликовот за женски род -ја, а во основата лежи личното име Хотъц. Деминутивното име Хотъц е изведенено од хипокористичното име Хом(о) (: Хотислав, Хотомир и сл.) со деминутивниот суфикс -ыц > -ец. Личното име Хотъц е засведочено и во основата на чешкиот топоним *Chotec*. Во антропонимскиот систем на словенските јазици деминутивниот суфикс -ыц > -ец претставува продуктивна зборообразувачка морфема за образување на деминутивни лични имиња: срхр. *Boljac, Bratac, Dabac, Dražac, Ljubac, Milac, Pribac*, словен. *Svetec, Videc*, чеш. *Belec, Črnec, Dobec, Domec, Chotec, Milec, Radec*, рус. *Белотелец, Воронец, Дедилец, Домец, Зубец, Коренец, Сивец*, буг. *Братец, Добрец, Малец, Милец*⁶⁰. Деминутивните лични имиња образувани со суфиксот -ыц > -ец се засведочени и во македонската антропонимија: *Боговец, Братильц, Владыц, Грубыц, Литыц, Радовыц, Рајковец, Хлатыц*, а нивното присуство особено е забележително во составот на многу топонимски единици: *Бельц, Враньц, Жильц, Журьц, Иньц, Чрныц* кои се наоѓаат во основата на ојконимите *Бельче, Вранче, Жилче, Журче, Инче, Црнче* и други.

На нашата јазична територија е засведочено исчезнатото село *Хоча* што е документирано во Продромскиот поменик, чиишто записи се датираат од 15—18 век, издаден од Григорович⁶¹. Каде се наоѓало селото *Хоча* не е познато, но, бидејќи во поменикот се регистрирани села, главно, од западна и јужна Македонија, особено од Велешката, Прилепската и Битолската област, не е исклучена можноста ова село да било лоцирано некаде во Поречката област, односно во непосредна близина на реката *Оча*. Имено, името на селото *Хоча* може да претставува метонимиско име добиено од името на реката *Оча*, т. е. од постарата форма *Хоча < *Хотъча < *Хотъча Река.

Оштава

Историските потврди за името на селото *Оштава* (Мегленско) се засведочени во турските пишани извори од 16 век. Во турскиот пописен дефтер од 1570—1573 година името на селото е регистрирано со формата *Хоштава*⁶². К’нчов ојконимот го бележи со две форми: *Ощава* (*Хоштава*)⁶³.

⁵⁹Олга Иванова, Месните имиња на областа по сливот на Брегалница, Скопје, 1982, стр. 112—113.

⁶⁰Jan Svoboda, op. cit., стр. 141; А. М. Селищев, Происхождение ..., стр. 123; Йордан Заимов, Български именник ..., стр. 34.

⁶¹Споменик Српске Краљевске Академије наука, III, Београд, 1890, стр. 188.

⁶²Александар Стојановски, Турски документи за историјата на македонскиот народ, опширен пописен дефтер за Кустендилскиот сандак од 1570 година, т. V, кн. IV, Скопје, 1985, стр. 130, 147.

⁶³В. К’нчов, op. cit., стр. 489.

Документираната ојконимска форма од 16 век допушта за постаро име на селото да го сметаме обликов *Хоштава* коешто можеме да го подредиме во топонимските посесивни образувања. Ојконимот *Хоштава* е елиптично име изведенено од поранешна атрибутска синтагма **Хоштава* (*Въсъ*) чијшто придавски дел е образуван со посесивниот придавски суфикс -*в* (*< -os) во формата за женски род -*а*. Во основата на ојконимот се наоѓа исчезнатото лично име *Хоштав*. Хипокористичното име *Хоштав* е образувано со антропонимскиот суфикс -*ав* од личното име *Хошт* изведенено од скратеното име *Хом* (: *Хотимир*, *Хотислав* и сл.) со хипокористичниот суфикс -*ј* како што се образувани хипокористиците, на пример, во срхр. *Desъ* < *Des-јъ* (< *Desislav*), *Milъ* < *Mil-јъ* (< *Miloslav*), *Vladъ* < *Vlad-јъ* (< *Vladislav*), стечеш. *Berъ* < *Ber-јъ* (< *Berislav*), *Draž* < *Drag-јъ* (< *Dragoslav*), струс. *Roža* < *Rod-јъ* (< *Rodislav*), стпол. *Budza* < *Bud-јъ* (< *Budislav*)⁶⁴. Потврда за соодветно антропонимско образување наоѓаме во чешката антропонимија. Имено, личното име *Hoščava*, кое е засведочено во старочешкиот антропонимски фонд, е исто така образувано со суфиксот -*ав(a)* од хипокористичното име **Hošč* изведенено од скратеното име *Host* со хипокористичниот суфикс -*ј* од антропонимот *Hortimir*: *Host + -јъ* > *Hoščъ + -av(a)* > *Hoščava*. Во нашата антропонимија е засведочено, како што видовме погоре, личното име *Xomav* во хидронимот *Хомавица* (в. *Омавица*).

Оштин

Во близината на реката Томорица, притока на Девол, се наоѓа селото *Оштин*, кое административно припаѓа кон градот Берат, Албанија. Името на ова село е регистрирано во воено-географската карта од 1898 година каде е запишано во обликов *Osttin*, а со формата *Оштин* го бележки и А. Селищев во картата издадена во неговата работа за словенското население во Албанија^{64a}.

Името на селото *Оштин* претставува елиптично топонимско образување со посесивно значење кое потекнува од некогашна синтагматска форма **Хоштин* (*Дол*), **Хоштин* (*Рид*), чијшто придавски член е образуван со посесивниот придавски суфикс -*ин*. Во основата на ојконимот се крие личното име *Хошта*. Хипокористикот *Хошта* е образуван со помош на хипокористичниот суфикс -*а* од хипокористичното име *Хошт* изведенено од личното име *Хом* (: *Хотимир*, *Хотислав* и сл.) со хипокористичниот суфикс -*ј*. Според овој модел се образувани хипокористиците во српскохрватскиот јазик *Грађа*, *Драђа*, *Дражса*, *Дружса*, *Раја*, *Раша*.

Ошчима

Името на селото *Ошчима* (Леринско) за прв пат се споменува во турските пишани извори од 16 век. Така во турскиот пописен дефтер од 1569 година

⁶⁴Радосав Божковић, Око неких старосрпских личних хипокористика, Одабрани чланци и расправе, Титоград, 1978, стр. 415.

^{64a}Generalstabskarten, Wien, 1898; А. М. Селищев, Славянское население ..., Карта.

овој ојкоим е регистриран со формата *Oichtima*⁶⁵. Во военогеографската карта од 1900 година името на селото е забележено како *Oštima*, а во студијата на М. Фасмер за словенската топонимија во Грција ојкоимот е предаден со грчката форма *'Ostima*⁶⁶. К'нчов името на селото го бележи во обликот *Oичима*, а во картата на Јаранов е обележено како *Oцима*⁶⁷. Неговата дијалектна форма е *Oичима*.

Ојкоимот претставува посесивно топонимиско образување кое е добиено од постара синтагматска форма *Хоитима (*Въсь*) чијашто придавска компонента е образувана од личното име *Хоитим* со придавскиот суфикс -ъ (< *-os) во формата за женски род -а. Личното име *Хоитим* може да претставува дериват изведен од хипокористикот *Хоит* од *Хот* + -ъ (: *Хотимир*, *Хотислав* и сл.) со антропонимскиот суфикс -им или пак претставува скратено име од сложеното лично име *Хоитимир* кое го среќаваме во именикот на лични имиња подготвен од Ј. Заимов⁶⁸. Инаку, суфиксот -им е непродуктивен деривациски елемент и неговото присуство во антропонимскиот систем на словенските јазици е доста ограничено: пол. *Borzym*, *Cieszym*, *Muslim*, *Radzim*, чеш. *Blažim*, *Držim*, **Horžim*, **Tušim*, **Vtašim*⁶⁹. Овој суфикс како антропонимиски зборообразувачки елемент настанал кај старите лични имиња од типот на *Будим* (< *Будимир*), *Велим* (< *Велимир*), *Десим* (< *Десимир*), *Радим* (< *Радимир*), *Хотим* (< *Хотимир*) на тој начин што по пат на перинтеграција се изделил како суфикс -им кој потоа почнал да се додава и на други скратени или деривувани лични имиња. Во нашата топонимија се среќаваат и други ојконими во чијашто основа се наоѓаат лични имиња образувани со овој суфикс. Така, на пример, во основата на името на селото *Бутим* (Драмско) се наоѓа личното име *Бутим*, во основата на името на селото *Бучим* (Штипско) се крие личното име *Бучим*, а во основата на ојкоимот *Обидим* (село во Неврокопско) лежи личното име *Обидим*.

Тетово

Писмени податоци за името на градот *Тетово* наоѓаме во грчките и словенските извори од 13 век. Името на градот со формата *χτετοβα* за прв пат се споменува кај охридскиот архиепископ Хоматијан (1216—1234)⁷⁰. Во словенските извори првпат неговото име се споменува во Виргинската грамота на бугарскиот цар Константии Асен од 1258 година каде се описаны даровите на скопскиот манастир Св. Георги-Горѓ Скопски: *села въ Положкои области...*, *Хтѣтовска бразда*, а потоа во Милутиновата грамота од 1299—1300 година дадена на истиот манастир каде името на градот е запишано во обликот *Xtѣто-*

⁶⁵Методија Соклоски, Костур и Костурско во XVI век, Прилози — МАНУ, Одделение за општествени науки, X, 1, Скопје, 1979, стр. 98.

⁶⁶Generalstabskarten, 39°41° Monastir, Wien, 1900; M. Vasmer, Die Slaven in Criechenland, Berlin, 1941, стр. 194.

⁶⁷В. Кънчов, оп. cit., стр. 565; Д. Јаранов, Карта.

⁶⁸Йордан Заимов, Български именик..., стр. 233.

⁶⁹Maria Malec, Staropolskie..., стр. 133; Jan Svoboda, оп. cit., стр. 162—163.

⁷⁰Р. М. Грујић, Полошко-тетовска епархија и манастир Лешак, ГСНД, кн. XII, стр. 38.

ва: да дава законоу о цариноу -акојсе оу Хтѣтовои и оу Грачаници⁷¹. Името на овој град се споменува и во Душановата грамота од 1337 година со која се подаруваат имоти на манастирот Трескавец кај Прилеп во која е употребена формата *Хтѣтово: въ Хтѣтовѣ на кръпеньиѣ мѣстѣ*⁷². Името на градот *Тетово* е регистрирано и во Душановата грамота од 1346 година со која се подаруваат имоти на тетовскиот манастир Св. Богородица каде е забележено: *Село Хтѣтова, въ илемъ же манастырь светыиѣ Богородице и чудотворице хтѣтовьскыи, И тръгъ що юсть оу Хтѣтовои, монастырь оу Хтѣтовѣ*, како и во бревијот на манастирот Св. Богородица датирано исто така од 1346 година каде стои: *како заходи поуть ить Хтѣтове, къ матери божиини оу Хтетовоу, къда бѣше мои братъ Блахо ѹискотъ оу Хтѣтовѣ*⁷³. Во Душановата грамота од 1348 година со која се подаруваат имоти на манастирот Хиландар е забележено *Село Хтѣтова...*, а во Душановата грамота исто така од 1348 година, со која се подаруваат имоти на манастирот Св. Архангели Михаил и Гаврил кај Призрен, се споменува ојконимот *Тетово: а мегъя моу съ Хтѣтовомъ*⁷⁴. Во словенските споменици од 16 век името на градот е забележено во еден запис од 1565 година: *богохранимаго мѣста Хтетова*, како и во поменикот на манастирот Матка каде е запишано: *место Тетово*⁷⁵. Во турските пишани извори името на градот е документирано во 15 век. Во турскиот пописен дефтер од 1452—1453 година градот е запишан со своето старо име, но тогаш сè уште како село: *Село Ихтетова* (запишано *И-х-т-в-а*)⁷⁶. Со формата *Тетова* ојконимот е регистриран во вакуфнамето на Мехмед бег од 20. В 1463 година каде е запишано: *Tetova*⁷⁷. Во некои турски извори од тој период името на градот се среќава во формате *Ихтетова* и *Тетовада*⁷⁸.

Турското име на градот *Тетово — Калканделен* (тур. *kalkan* 'штит, за-
солниште' и *delen* од *delmen* 'пробива') е забележено во турскиот пописен
дефтер бр. 4 од 1467—1468 година каде стои: *Katkandelen*, потоа со ова име
градот се споменува и во вакуфнамето дадено на џамијата Кебир Мехмед
Челеби во Скопје од 3. II 1470 година: «... и за свети месџид и имарет које
је подигао у касаби *Kalkandelen* (запишано *Kalkandelen*)», а во турскиот по-
писен дефтер од 1567—1568 година е запишано: *Hahiye-i Katkandelen*⁷⁹.

⁷¹Г. И. Ильинский, Грамоти болгарскихъ царей, Москва, 1912, стр. 15; Владимир Мошин, Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија, т. I, Скопје, 1975, стр. 236.

⁷²Гласник Српског ученог друштва, XI, Београд, 1872, стр. 135.

⁷³Ст. Новаковић, Законски споменици српских држава средњега века, Београд, 1912, стр. 657, 659; Владимир Мошин, Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија, т. III, Скопје, 1973, стр. 287, 289, 291.

⁷⁴Ст. Новаковић, оп. cit., стр. 422; Гласник Српског ученог друштва, XV, Београд, 1876, стр. 304.

⁷⁵Љуб. Стојановић, Стари српски записи и натписи, књ. I, Београд 1982, стр. 201; А. М. Селицев, Македонские..., стр. 22.

⁷⁶Методија Соколоски, Тур. док., III, стр. 103.

⁷⁷Глиша Елезовић, Турски споменици, кн. I, Београд, 1940, стр. 44.

⁷⁸Глиша Елезовић, Ibid; А. Стојановски, Неколку нови податоци за градот Тетово од XV и XVI век, Историја, бр. 2, Скопје, 1967, стр. 92.

⁷⁹Методија Соколоски, Александар Стојановски, Тур. док., стр. 293; Глиша Елезовић, оп. cit., стр. 138; Методија Соколоски, Тур. док., VI/I, стр. 233.

Во етнографските карти на Македонија градот Тетово е најразлично одбележуван. Во етнографската карта на Шафарик од 1842 година стои *Hetovo*. Во картата од 1847 година Ами Буе го забележал како *Tetovo*. Во 1867 година во Москва била приготвена една етнографска карта на словенските народности изработена од рускиот етнограф Миркович во која *Тетово* е забележено со формата *Xтѣтово*. Во етнографските карти од поново време, од 1912 година е забележано *Калканделен* (*Тетово*). Името *Калканделен* се среќава уште во етнографската карта на Лежан од 1861 година, на Сакс од 1877 година и други. Кај К’чнов името на градот е забележено во обликот *Тетово*. Денешниот официјален облик на името е *Тетово*, а месното население својот град го именува како *Тетоо*. Етниците од овој ојконим се: *тетоец* (м), *тетовка* (ж), *тетовци* (мн), а ктетикот е *тетоски*.

Ојконимот *Тетово* < *Xтѣтово* претставува елиптично име со посесивно значење кое потекнува од некогашна атрибуциска синтагма **Xтѣтова* (*Въсъ*)/ **Xтѣтово* (*Село*). При образувањето на придавскиот дел од синтагмата учествува придавскиот суфикс *-ов* во формата за женски род *-ова* односно во формата за среден род *-ово*. Во неговата основа се наоѓа личното име *Xтѣт(o)⁸⁰*. Личното име *Xтѣт(o)* претставува деривувано име со антропонимскиот суфикс *-т* од некое сложено лично име од типот на **Xтѣмиръ*, **Xтѣславъ* чијашто прва компонента *хтѣ-* < *хътѣ-* е изведена од стсл. глагол *хътѣти*. Потоа, дериватот *Xтѣт*, откако суфиксот *-т* ја изгубил својата функционалност, се проширил со хипокористичниот суфикс *-о*. Антропонимскиот суфикс *-т* во средниот век претставувал продуктивен деривацијски елемент за образување на лични деминутивни имиња од типот на *Nѣta* < *Nѣgoslavъ*, *Boto* < *Bogoslavъ*, *Vlata* < *Vladislavъ⁸¹*. Р. Бошковиќ смета дека овој суфикс, кој не е постар од почетокот на 11 век, има деминутивно потекло и е добиен со издвојување кај личните имиња од типот на *Hranita* < *Hranьta*, *Milta* < *Milьta*, *Rašta* < *Rašьta* и тоа во нивната парадигма: *Hran-t-a*, *Hran-t-ě*. *Hran-t-u*, *Hran-t-o* итн. Подоцна суфиксот *-т* се употребувал за образување и на лични имиња од хипокористичните форми на *-e*: *Milet* < *Mile* и на *-o*: *Bogot* < *Bogo*, *Dobrot* < *Dobro*. Во македонската топонимија се присутни и други лични имиња образувани со овој суфикс. Личните имиња, на пример, *Белота*, *Борота*, *Доброта*, *Милета*, *Негота*, кои се наоѓаат во основата на ојконимите *Белотино* (село во Струмичко), *Боротино* (село во Прилепско), *Добротино* (село во Кавадаречко), *Милетино* (село во Тетовско), *Неготино* ’град’, се образувани со суфиксот *-т* од хипокористичните *Бело*, *Бото*, *Добро*, *Миле*, *Него*, а потоа добиените деривати се проширени со суфиксот *-a*.

Фотилово

Името на селото *Фотилево* (Драмско) е регистрирано во Душановата грамота од 1348 година со која се подаруваат имоти на манастирот Ватонед

⁸⁰Во својот труд »Имената на нѣкои македонски градове«, Македонски преглед, год. VII, ки. 4, София, 1932, стр. 4—5, Ст. Романски се осврнува кон етимологијата на името на градот *Тетово* и неговата основа ја изведува од личното име *Хтѣт(a)*, *Хтѣт(a)* за кое вели дека е образувано од гл. *хътѣти*, *хтѣти* со придавскиот фусикс *-тъ*.

⁸¹Радосав Бошковиќ, Iz опномастичке derivacije i povodom nje, Одабрани чланци и расправе, Титоград, 1978, стр. 443.

на Св. Гора каде е запишано: *тѣ хѣтолибоv⁸²*. Во турскиот пописен дефтер од 1464—1465 година во вилаетот Кешишлик, што се наоѓа југоисточно од градот Сер, е регистрирано селото *Хотолово⁸³* за кое сметаме дека е идентично со споменатото име во писмените извори од 14 век. Подоцна, во етнографската студија на К'ничов ова село е запишано како *Фотелиго* (*Фотилово*), а Ј. Џвиќ го бележи во обликовото *Фотоливо⁸⁴*. Во воено-географската карта од 1940 година името на селото е забележено со формата *Fotolivo*, а во воено-географската карта од 1948 година ојконимот е обележен како *Fotolivi⁸⁵*. Денешната форма на името на селото е *Фотоливо*, а се наоѓа југозападно од градот Драма.

Поаѓајќи од грчкиот облик на ојкоимот, може да се констатира дека името на селото во говорот на месното население порано се изговарало како *Хотоливо*. Оваа дијалектна форма на името е резултат на извршената редукција на неакцентираното *e* во гласот *i* така што ќеговата првобитна форма е *Хотолево*. Во денешната форма на ојконимот е одразен преминот на *x* во *ф* и замената на вокалот *o* со *u* од соседните слогови која уследила како резултат на наложувањето на суфиксот *-ово* под влијание на топонимите образувани со овој суфикс.

Ојконимот *Фотилово* < *Хотолево* претставува посесивна елиптична форма која потекнува од првобитна придавска конструкција **Хотолево (Село)*. Во основата на името на селото *Хотолево* се наоѓа личното име *Хотоле*, а при неговото образување учествува придавскиот суфикс со посесивно значење *-ев* во формата за среден род *-ево*. Личното име *Хотоле* е хипокористично име изведено од личното име *Хотол* со антропонимскиот суфикс *-е* како што е образувано и личното име *Радоле* од *Радол* (: *Радомир, Радослав* и сл.), коешто е документирано во нашиот антропонимски фонд. (в. *Хотолишта*).

Фотинишка

Името на селото *Фотинишка* (Костурско) за прв пат се споменува во турските пишани извори од 15 век. Така во опширен пописен дефтер бр. 237 од пред 1445 година за вилаетот Калоња името на селото е запишано со формата *X-т-у-н-и-и-т-a⁸⁶*. Потоа, неговото име го среќаваме во опширените пописни дефтери бр. 424 од 1530 и 1545 година и бр. 179 од 1569 година за Костурскиот виалет каде името е забележено во обликовото *Хотунишка*, а во опширен пописен дефтер бр. 235 од 1545 година и во бр. 182 од 1568 го-

⁸²А. Соловјев, В. Мошин, Грчке повеље српских владара, Београд, 1936, стр. 144.

⁸³Александар Стојановски, Турски документи за историјата на македонскиот народ, опширен пописен дефтер од XV век, т. IV, Скопје, 1978, стр. 291, 294 (понатаму: Тур. док., IV).

⁸⁴В. К'ничов, оп. cit., стр. 198; Ј. Џвиќ, Основе за географију и геологију Македоније и Старе Србије, II, Београд, 1906, стр. 486.

⁸⁵Generalstabkarten, 42°41° Kavala, Wien, 1940; Karta Narodne Republike Makedonije, Razmer 1 : 300 000, Geografski institut Jugoslovenske armije, 1948 (според државната граница од 1941 година).

⁸⁶Методија Соколоски, Турски документи за историјата на македонскиот народ, опширен пописни дефтери од XV век, т. II, Скопје, 1973, стр. 136 (понатаму: Тур. док., II).

дина за Леринската нахија ојконимот е регистриран со формата *Хотонишита*⁸⁷. Кај К'ничов името на селото е одбележено со обликот *Фотинища*, а Б. Миличевски во неговата работа »Јужна Македонија« ојконимот го предава со формата *Фотинишица*⁸⁸. Месното население своето село го именува како *Фотинишица*.

Во досегашната научна литература етимологијата на овој ојконим била предмет на проучување во повеќе лингвистички работи. Ј. Заимов смета дека името на селото *Фотинишица* е образувано од личното име *Фотин* со патронимискиот суфикс **-itj-*, а М. Коробар-Белчева неговата основа ја изведува исто така од личното име *Фотин* којшто го поврзува со грчкото лично име *Φώτιος*^{88a}.

Од изнесените историски податоци за името на селото *Фотинишица* можеме да констатираме дека денешниот облик на ојконимот произлегува од неговата постара форма *Хотунишица*, засведочена во турските пишани извори од 15 и 16 век, со помош на извршените фонетски промени што настанале со текот на времето во говорот на месното население, односно со замената на почетното *x* со гласот *ф* и со замената на вокалот *у* со *и*, веројатно, под вледството на вокалот *и* од суфиксот *-ишица* или под влијание на грчкото лично име *Фотин*.

Ојконимот *Фотинишица* <*Хотунишица*> може да претставува посесивно елиптично име изведено од постара атрибутска синтагма **Хотунишица (Въсь)* чијшто придавски член е образуван со придавскиот суфикс *-ъ*, односно со меката варијанта *-ъ* во формата за женски род *-а*. Во неговата основа се наоѓа патронимиското име **Хотунишить* образувано од личното име *Хотун* од *Хот(о)* (: *Хотимири*, *Хотислав* и сл.) со придавскиот суфикс *-јь*, а потоа добиената придавска елиптична форма е супстантивизирана со патронимискиот суфикс *-ишица* <**-itjо:* **Хотунъ (син) + -ишить*> **Хотунишить + -а* > *Хотунишица*.

Името на селото *Фотинишица* <*Хотунишица*> може да претставува и топонимска посесивна формација којшто произлегува од постара придавска синтагма **Хотуња (Въсь)* чијшто придавски дел е образуван од личното име *Хотун* со посесивниот суфикс *-јь*, а потоа придавската елиптична форма е супстантивизирана со именскиот суфикс *-ишица* <**-itja:* **Хотунја (Въсь) + -ишица*> *Хотунишица*.

Фотовишка

На македонската јазична територија со името *Фотовишица* се именувани две села и тоа едното од нив се наоѓа во околијата на градот Неврокоп, а

⁸⁷Методија Соколоски, Костур и Костурско ..., стр. 99; Методија Соколоски, Лерин и Леринско во XV и XVI век, Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, кн. 4, Скопје, 1978, стр. 91.

⁸⁸В. К'ничов, оп. сит., стр. 265; Боривое Милојевић, Јужна Македонија, Српски етнографски зборник, књ. XXI, Београд, 1921, стр. 52.

^{88a}J. Zaимов, Die bulgarischen Ortsnamen ..., стр. 73; Марија Коробар-Белчева, Личните имиња заложени во ојконимијата на Леринско-костурскиот регион, Македонски јазик, год. XXXVI—XXXVII, Скопје, 1986, стр. 296.

второто во околијата на градот Драма. Во поновата научна литература и во географските карти имињата на двете села се регистрирани со формата *Фотовиши*. Така К'нчов името на селото во Неврокопско го предава во обликот *Фотовиша*, на картата од 1901 година ова село е обележено како *Fotovišta*⁸⁹, а на географската карта »Carte de la Macédonie« со размер 1 : 300.000, издана во Софија во 1933 година, а преиздадена од »Мисла« во Скопје во 1990 година, имињата на двете села се забележено со обликот *Fotovišta*.

Во досегашната научна литература ојконимот *Фотовиши* обично се подредува во патронимиските топонимиски образувања на *-иша* (< *-ij-), а неговата основа се изведува од личното име *Фото* од *Xoto*, *Xote*⁹⁰. Покрај ова толкување, ние ќе изнесеме и други можни решенија за поцелосно објаснување на неговата етимологија и структура.

При објаснувањето на ојконимот *Фотовиши*, и покрај тоа што немаме историски потврди, треба да појдеме од фактот дека неговата постара форма била *Хотовиши. Промената на консонантот *x* во почетокот на името во *ф*, што се извршила веројатно во поново време, може да ја објасниме со аналогните дејствувања во јазикот, а пред сè со влијанието на личното име *Фоти* од грчкото *Φότιος*.

Ојконимот *Фотовиши* < *Хотовиши*, според нашето мислење, може да се подреди во посесивните топонимиски образувања. Прво, тој може да претставува елиптично име кое произлегува од постарата синтагматска форма *Хотовиши (*Въсь*) чијшто придавски член е образуван со посесивниот суфикс *-з*, односно со меката варијанта *-ъ* во формата за женски род *-а*, од патронимиското име *Хотовиши. Второ, ојконимот *Фотовиши* < *Хотовиши* може да се изведе од постара придавска синтагма *Хотова (*Въсь*) чијашто придавка, којашто е образувана со придавскиот суфикс *-ов* во формата за женски род *-ова*, е супстантивизирана со именскиот суфикс *-иша* (< *-ij-). Во основата на ојконимот се наоѓа личното име *Xoto* изведенено од сложените антропоними *Xотислав*, *Xотомир* и сл. Трето, ојконимот *Фотовиши* < *Хотовиши* може да претставува елиптично топонимиско образување добиено од првобитна придавска форма *Хотовиши (*Въсь*) чијашто придавска компонента е образувана со посесивниот суфикс *-ъ* во формата за женски род *-я*. Во основата на ојконимот *Хотовиши тогаш би се иаогало личното име *Хотовит. Антропонимот *Хотовит претставува сложено лично име составено од компонентата *хот-* од гл. *хотѣти* и од компонентата *-вит* од именката во стсл. *витъ* 'господин' или од стсл. глагол *витати* 'живее', кои се поврзани меѓусебе со партикулата *-о-*. Во овој модел на лични имиња спаѓаат личните имиња *Chotohost*, *Chotomir* кои се засведочени во рускиот, чешкиот и полскиот антропонимиски фонд. Личните имиња образувани со компонентата *вит-/-вит* се познати во антропонимијата на словенските јазици: пол. *Witosław*, *Witomisl* во топонимот *Witomišl*, буг. *Витомир*, рус. *Витослав*, срхр. *Витодраг*, *Витомисал*, чеш. *Vitorad*, *Dobrovit*, *Hostivit*, полаб.

⁸⁹ В. К'нчов, оп. cit., стр. 495; Generalstabskarten 41°42° Džumaja, Wien, 1901.

⁹⁰ Йордан Н. Иванов, Местните имена между Долна Струма и Долна Места, София, 1982, стр. 211.

**Vitol'ub*, **Vitogost*⁹¹. Во нашата онимија исто така се среќаваат лични имиња образувани со оваа компонента. Така во антропонимијата е познато личното име *Витомир*, а личното име *Требовит* се наоѓа во основата на ојконимот *Требовитиштица* (село во Јанинско). Најприфатилво решение за нас претставува оваа последна претпоставка.

Фуштани

Името на селото *Фуштани* (Мегленско) се споменува за прв пат во грчките пишани извори од 11 век. Тоа е засведочено во грамотата на Алексеј I Комнин од 1089 година: *ἐν τῷ Θέματι τῶν Μόγλεν(ων) διακείμενον Χωρ(ίον) [τὴν] Χοστιάν(ην)*⁹². Во поновата литература името на селото е регистрирано во етнографската работа на К'нчев каде е забележено со обликот *Фуштани*, а на воено-географската карта од 1900 година ојконимот е одбележен со формата *Fustani*⁹³.

Тргнувајќи од реконструираната форма на ојконимот **Хвоштане*, Ј. Заимов смета дека името на селото е етничко образувано со суфиксот *-ане* од топонимите **Хвошт*, **Хвошти* (дол) и сл., а неговата основа ја поврзува со апелативот *хвошт* 'растение, *Equisetum arvense*'⁹⁴.

Грчкиот облик на ојконимот овозможува да го определиме постарото име на селото како *Хоштъни*. Фонетските промени кои настапиле во изговорот на името се од поново време. Денешниот облик на ојконимот *Фуштани* е добиен со промена на почетното *x* во гласот *ф*, а како резултат на редукцијата неакцентираното *o* се променило во *у*: *Хоштъни* > *Фуштъни*. Суфиксот *-ъни* е резултат на извршеното прегласување на вокалот *a* од *-ани* < *-јани* во ѭ зад групата *шт*, а подоцна под дејството на аналогијата е обновена формата на *-ани*: *Фуштъни* > *Фуштани*.

Со право Ј. Заимов ојконимот *Фуштани* го подредува во етничките топонимиски образувања со суфиксот *-(j)ани*, но во однос на неговото потекло сметаме дека името на селото *Фуштани* < *Хоштъни* е изведено од топонимите **Хошта* (*Въсь*), **Хоште* (*Село*) чијшто придавски дел е образуван со посесивниот суфикс *-јь*. Во основата на ојконимот се наоѓа хипокористичното име *Хот* коешто е добиено по пат на скратување од сложените двочлени антропоними *Хотомир*, *Хотислав* и слично.

Хотена

Во својата работа за словенските топоними во Гриција М. Фасмер во областа на Кардика близу Трикала го споменува селото *Хотена*, кое го предава со неговата грчка форма *Χωτένα*⁹⁵.

⁹¹Jan Svoboda, op. cit., стр. 91.

⁹²Гръцки извори за българската история, V, София, 1964, стр. 21.

⁹³В. Кънчев, op. cit., стр. 447; Generalstabskarten 40°41° Vodena, Wien, 1900.

⁹⁴Йордан Заимов, Заселване..., стр. 178.

⁹⁵M. Vasmer, op. cit., стр. 99.

Името на селото *Хотена* а елиптично топонимиско образување со посесивно значење коешто потекнува од некогашна придавска форма *Хотена (*Въсь*). Овој ојконим е образуван од личното име *Хотен* со придавскиот суфикс *-јь* во формата за женски род *-ја* или со придавскиот суфикс *-ъ* во формата за женски род *-а*. Хипокористичното име *Хотен* е изведенено од скратеното лично име *Хот* (: *Хотимир*, *Хотислав* и сл.) со антропонимскиот суфикс *-ен*. Личното име *Хотен* е потврдено во антропонимскиот фонд на српскохрватскиот јазик, а го spreкаваме и во основата на хидронимот *Hotenja* 'река во Словенија'⁹⁶. Во антропонимскиот систем на словенските јазици суфиксот *-ен* се употребувал за образување на хипокористици: чеш. **Drahen*, **L'uten*, *Pozden*, *Raden*, **Raten*, **Téchen*, *Třeben*, пол. *Godzien*, *Lubien*, *Milen*, *Sławien*, *Sobien*, *Wojen*, буг. *Виден*, *Любен*, *Милен*, *Раден*, срхр. *Братен*, *Граден*, *Дражен*, *Крајен*, *Озрен*, *Прилен*, *Тврден*⁹⁷. Дериватите со суфиксот *-ен* се обични и во македонската антропонимија: *Добрен*, *Дражен*, *Крпен*, *Љубен*, *Милен*, *Мирен*, *Младен*, *Момен*, *Огнен*, *Раден*, *Стамен*, *Хлапен* и други.

Хотецев Млин

Микротопонимот *Хотецев Млин* (Охридско) е документиран во Душановата грамота од 1337 година со која се подаруваат имоти на маистриот Трескавец кај Прилеп: *ω-δ-* оубницау половиноу с виноградъи съ млиномъ *Хотъцевъмъ*⁹⁸.

Микротопонимот *Хотенцев Млин* претставува синтагматско образување со посесивно значење коешто е составено од придавски и именски член. Придавскиот член *Хотецев* е образуван од деминутивното име *Хотец* со придавскиот суфикс *-ев*, а именскиот член е претставен со апелативниот *млин*.

Хотиште

Во турскиот пописен дефтер од 1570—1573 година е регистрирано исчезнатото село *Хотиште* кое во тој период припаѓало кон Кочанска нахија⁹⁹. Истоимено село е познато и во областа на градот Корча, Албанија, чиешто име со формата *Хотиште/Хотишта* го бележи А. Селишчев на картата издадена во неговата работа за словенското население во Албанија, а овој ојконим е забележен и на воено-географската карта од 1912 година од обликот *Hočišta*¹⁰⁰.

⁹⁶F. Bezljaj, Slovenska vodna imena, I, Ljubljana, 1961, стр. 213.

⁹⁷Jan Svoboda, op. cit., стр. 158; Maria Malec, Staropolskie ..., стр. 139; Стефан Илчев, оп. cit., стр. 109, 310, 333, 416; Милица Грковић, Имена у Дечанским хрисовуљама, Нови Сад, 1983, стр. 78.

⁹⁸Гласник Српског ученог друштва, XI, Београд, 1872, стр. 136.

⁹⁹Методија Соколоски, Турски документи за историјата на македонскиот народ, опширни пописни дефтери од XVI век за Кустендилскиот сандак, т. V, ки. I, Скопје, 1983, стр. 183.

¹⁰⁰A. M. Селишчев, Славянское население ..., стр. 271, Карта; Militärgeographisches Institut, Wien, 1912.

При објаснувањето на топонимите, А. Селишев укажува дека основата на името *Хотишите* е изведена од коренот *хот-* од *хотъти*¹⁰¹. Плоопределено мислење за името на селото *Хотишите* искажал С. Розпонд кој смета дека ојконимот е образуван од личното име *Хот* од *Хотимир* со патронимскиот суфикс **-ij-*¹⁰². Ојконимот *Хотишите* може да се објасни и како посесивна топонимиска единица којшто потекнува од првобитна атрибутска синтагма **Хотишите (Село)* чијшто придавски член е образуван со посесивниот суфикс *-и*, односно со меката варијанта *-ъ* во формата за среден род *-е*. Во неговата основа може да се наоѓа патронимското име **Хотишить* коешто е изведено од личното име *Хот* (: *Хотислав, Хотомир* и сл.) со патронимскиот суфикс *-ишить* < **-itъ*. Во соновата на ојконимот може да се крие и личното име *Хотишите* коешто е образувано од личните имиња *Хот*, *Хото* со антропонимскиот суфикс *-ишите*, сп. *Отишитино*.

Хотово

Името на селото *Хотово* (Мелничко) за прв пат е забележено во историјата на Георги Акрополит од околу 1250 година каде стои: *наὶ Хотοβδε*¹⁰³. Овој ојконим кај Кънчов е регистриран со формата *Хотово*, а во истиот облик е одбележен и на картата на Јаранов¹⁰⁴.

Ојконимот *Хотово* претставува посесивно елиптично име добиено од постара синтагматска форма **Хотово (Село)* при чиешто образување учествува придавскиот суфикс со посесивно значење *-ово*. Во основата на името на селото *Хотово* се наоѓа личното име *Хото*. Хипокористикот *Хото* е деривувано име образувано од скратеното лично име *Хот* (: *Хотимир, Хотислав* и сл.) со хипокористичниот суфикс *-о* кој, според Р. Бошковиќ, има фамилијарно потекло¹⁰⁵. Во македонската антронимија суфиксот *-о* се одликува со голема продуктивност во образувањето на личните имиња. Хипокористичите со овој суфикс кај нас се посведочени многу рано. Во словенските писмени споменици од 14 век, на пример, се среќаваат личните имиња: *Бело, Беро, Будо, Грозо, Густо, Драго, Него, Прибо, Радо, Славо, Стано, Тихо, Чрно*.

Хотогошта

Името на исчезнатото село *Хотогошта* (Демирхисарско) е документирано во турскиот пописен дефтер за Демирхисарскиот вилает од 1464—1465 година каде е одбележено со формата *Хотагошта*¹⁰⁶. М. Соколоски ова село

¹⁰¹А. М. Селишев, Славянское население..., стр. 271.

¹⁰²S. Rospond, op. cit., стр. 15.

¹⁰³Гръцки извори за българската история, VIII, София, 1971, стр. 176.

¹⁰⁴В. Кънчов, op. cit., стр. 490.

¹⁰⁵Радослав Бошковиќ, Iz onomastičke derivacije i povodom nje, Одабрани чланци и расправе, Титоград, 1978, стр. 442.

¹⁰⁶Александар Стојановски, Тур. док., IV, стр. 43.

го идентификува со денешното село *Фотовишта*, кое се наоѓа северно од Иеврокоп, но ние не можеме да го прифатиме засега ова негово мислење, бидејќи сè уште не располагаме со сигурни податоци коишто би потврдиле дека се работи за исто село, а според нивната јазична структура би можело да се мисли дека се тоа две различни села од кои селото *Хотогошта*, кое во споменатиот пописен дефтер од 15 век има регистрирано само 13 семејства, подоцна било раселено.

Ојконимот *Хотогошта* е елиптично топонимско образување со посесивно значење кое настанало од некогашна атрибутска синтагма *Хотогошта (*Въсь*). Во основата на името на селото се крие личното име *Хотогост*, а при неговото образување учествува посесивниот суфикс *-јъ* во обликот за женски род *-ја*. Личното име *Хотогост*, кое се однесува кон најстариот словенски антронимски фонд, претставува сложено двочлено име составено од компонентата *хот* од стсл. глагол *хотѣти* и од компонентата *-гост* од именката *гость* со првобитно значење 'туѓинец, дојденец во одредена за дница'. Личното име *Хотогост* е засведочено во антронимијата на чешкиот јазик: *Chotohost*¹⁰⁷.

Хотогошде

Ојконимот *Хотогошде* (исчезнато село во Леринско) е потврден во турските пишани извори од 15 век. Неговото име е регистрирано во турскиот пописен дефтер бр. 16 од 1481 година и М. Соколоски го реконструира со обликот *Хотогоште*, но во фуснотата вели дека може да се прочита и како *Хотогошде*¹⁰⁸. Во турскиот опширен пописен дефтер бр. 722 е забележено дека населението од ова село се разбегало, а во пописните дефтери од 16 век неговото име веќе не се среќава. Ние се определите за обликот *Хотогошде* како примарно име на селото затоа што содржи во себе определена јазична информација.

Името на селото *Хотогошде* претставува посесивна елиптична форма добиена од постара придавска синтагма *Хотогошде (*Село*) чијшто придавски дел е образуван со придавскиот суфикс *-јъ* во формата за среден род *-је*. Во основата на ојконимот *Хотогошде* се крие сложеното лично име *Хотого* кое е составено од морфемата *хот-* од стсл. глагол *хотѣти* и морфемата *-год* од стсл. глагол *годити*. Лични имиња образуваат со морфемата *год-/-год* се присутни во топонимијата на нашиот јазичен терен. Така, хипокористичното име *Годив* се наоѓа во основата на ојконимите *Годије* (село во Прилепско и Охридско), а двоцлените антроними *Делегод*, *Драгогод*, *Радигод* лежат во основата на ојконимите *Делогошда* (село во Охридско)¹⁰⁹, *Драгошде* (исчезнато село во Скопско), *Радигошде* (село во Костурско).

¹⁰⁷Jan Svoboda, op. cit., стр. 76.

¹⁰⁸Методија Соколоски, Тур. док., II, стр. 455.

¹⁰⁹Влоѓимјеж Пјанка, op. cit., стр. 79.

Хотолишта

Во турскиот пописен дефтер бр. 508 од 1467 година во нахијата Черменица е забележано името на селото *Хотолишта*, кое подоцна во воено-географската карта од 1898 година се бележи како *Hotulište*, а во воено-географската карта од 1912 година како *Otolišt¹¹⁰*. Данес селото *Хотолишта* се наоѓа во Албанија, источно од градот Елбасан.

Името на селото *Хотолишта* претставува посесивна топонимска формација. Прво, ојконимот *Хотолишта* може да произлегува од постара синтагматска форма **Хотолишта (Въсъ)* чијашто придавска компонента е образувана со придавскиот суфикс *-ъ*, односно со меката варијанта *-ъ* во обликовот за женски род *-а*. Во основата на ојконимот се наоѓа патронимиското име **Хотолишть* изведеното од личното име *Хотол* со придавскиот суфикс *-ъ*, а потоа името е супстантивизирано со патронимскиот суфикс *-ищъ* < **-itъ*. Второ, ојконимот *Хотолишта* може да потекнува од постара придавска синтагма **Хотола (Въсъ)* чијшто придавски член е образуван со придавскиот суфикс *-ъ* во обликовот за женски род *-я*, а потоа елиптичното име се супстантивизирано со именскиот суфикс *-ища* < **-itъ*.

Личното име *Хотол* е хипокористично име образувано од скратеното лично име *Xot* (: *Хотимир*, *Хотислав* и сл.) со антропонимскиот суфикс *-ол* или од скратеното лично име *Xoto* (: *Хотомир*) со суфиксот *-л*. Антропонимскиот суфикс *-ол*, кој во средниот век била жива хипокористична деривацијска морфема, доколку не е примарен како во лексемите *мозол*, *солок¹¹¹*, е добиен со додавање на суфиксот *-л* на хипокористиците од типот на *Драго*, *Радо*, а потоа по пат на перинтеграција се издвоил како посебен суфикс којшто ја презел неговата хипокористична функција. Личното име **Chotol* се скреќава во старочешкиот антропонимски фонд во кој се познати и други лични имиња образувани со овој суфикс: *L'utol*, **Ninol*, *Sobol*, **Vidol*. Соодветни антропонимски образувања има и во антропонимијата на полскиот јазик: **Drogol*, *Niegoł*, *Trzeból*, **Tuchol*, како и во антропонимијата на српскохрватскиот јазик: *Драгол*, *Радол*, *Утол¹¹²*. Хипокористичните образувања со суфиксот *-ол* се потврдени и во македонската антропонимија: *Дабол*, *Драгол*, *Радол(е)*, *Станол*, а се засведочено и во основите на други топоними на нашиот јазични терен: *Битол* во ојконимот *Битола 'град'*, *Битол* во ојконимот *Витолишта* (село во Прилепско), *Доброл* во ојконимот *Добролишта* (село во Костурско), *Сетол* во ојконимот *Сетоле* (село во Тетовско), *Тихол* во ојконимот *Тихолец/Тишиолица*.

Хитомиште

Името на исчезнатото село *Хитомиште*, кое се наоѓало во околијата на градот Аргирокастро, Албанија, е регистрирано во пишани извори од 1431

¹¹⁰Generalstabskarten, Wien, 1898; Militärgeographisches Institut, Wien, 1912.

¹¹¹Jan Svoboda, op. cit., стр. 170.

¹¹²Jan Svoboda, Ibid.

година во обликот *Hitomište*. Ј. Заимов, поаѓајќи од документираната форма на ојконимот, за примарно име на селото ја зема формата *Хитомишите*. Според неговото мислење, ојконимот *Хитомишите* е патронимиско име образувано со суфиксот *-ишт-* < *-itj-, а неговата основа ја изведува од личното име **Хитом* од *Хито*¹¹³. За овој ојконим се произнесол и С. Роспонд кој го прифаќа како можно изнесеното гледиште на Заимов, но притоа укажува дека формата *Хитомишите* е добиена од *Хотимишите*¹¹⁴. Нашето мислење е дека примарното име на селото било *Хотомишите*.

Ојконимот *Хотомишите* претставува посесивно топонимиско образување кое потекнува од првобитна атрибутска синтагма **Хотомишите (Село)* чијшто придавска компонента е образувана од патронимиското име **Хотомишить* со придавскиот суфикс *-ъ* (< *-os), односно со меката варијанта *-ъ* во обликот за среден род *-е*. Во основата на патронимиското име се наоѓа личното име *Хотом* коешто е скратено име од антропонимите *Хотомир*, *Хотомисл* и сл. Во нашата топонимија од овој антропонимски модел се среќаваат и личните имиња *Витом* во основата на ојконимот *Витома* (село во областа Мокра, Албанија), *Сетом* во основата на ојконимот *Сетома* (село во Костурско), а во антропонимијата е посведочено личното име *Храном*. Личните имиња од овој модел се познати во словенските јазици, сп. чеш. **Hostom, Milom, *Řekom, *Stradom, *Strěchom, *Tuchom*, пол. *Bytom, *Chotom, *Dobrom, *Łukom, *Malom, *Řadom*¹¹⁵.

Хоштец

Историски податоци за името на селото *Хоштец*, кое се наоѓа во областа Мокра, Албанија, среќаваме во турските пишани извори од 16 век. Ова село е регистрирано во нахијата Мокра во турскиот опширен пописен дефтер од 1583 година за Охридскиот сандак каде неговото име е запишано со обликот *Хоштич*¹¹⁶. Во воено-географската карта од 1898 година ова село е обележено со името *Hošteče*, а кај Селишчев името на селото е предадено со формата *Хоштече*¹¹⁷.

Ојконимот *Хоштец* се вбројува во топонимиските единици со посесивно значење, а во однос на неговата структура претставува супстантивизирано име со помош на суфиксот *-ец* и се вкл п ва во топонимскиот модел на ојконимите *Добреноец*, *Јанковец*, *Малкоец*. Имено, името на селото *Хоштец* е добиено од првобитна атрибутска синтагма **Хотищъ (Дол)*, **Хотиши Рид* и сл. чијшто придавски дел е образуван со посесивниот придавски суфикс *-јъ*, а потоа елиптичното име е супстантивизирано со суфиксот *-ец*. Во не-пова а основа се крие личното име *Хот* изведенено со скратување од склонените антропоними *Хотимир*, *Хотислав* и сл.

¹¹³J. Zaimov, Die bulgarischen Ortsnamen ..., стр. 74.

¹¹⁴S. Rospond, op. cit., стр. 133.

¹¹⁵Jan Svoboda, op. cit., стр. 163; Maria Malec, Starospolskie ..., стр. 134.

¹¹⁶Методија Соколоски, Нахијата Мокра во XVI век, Прилози — МАНУ, Одделение за општествени науки, VIII, 2, Скопје, 1977, стр. 102, 105.

¹¹⁷Generalstabskarten, Wien, 1898; А. М. Селишчев, Славянское население ..., Карта.

Од разгледуваниот топонимиски материјал се констатира дека дистрибуцијата на личните имиња, во чиј состав е одразена антропономиската база *хот-*, којашто е застапена со 23 единици, е неспоредливо пораспространета на македонскиот јазичен терен во однос на личните имиња со варијантата *хът-*, којашто е застапеа само со една антропонимска единица. Личните имиња што се застапени во топонимските единици се сложени двочлени и изведенни имиња добиени по пат на скратување или по пат на деривација со хипокористични и деминутивни суфикси. Од сложените антропоними се регистрирани личните имиња **Хотовит, Хотогод и Хотогост*, а од изведените *Хот, Хота, Хотав, Хотен, Хотета, Хотец, Хотеш, Хотин, Хотиш(a), Хотишка, Хотл, Хото, Хотол, Хотол(e), Хотом, Хотун, Хотуш, Хотита, Хоттав, Хоттим и Хотт(o)*. Од нив само *Хот* и *Хотом* се добиени по пат на скратување од сложените антропоними од типот *Хотислав, Хотомир* и слично, а сите други лични имиња се деривувани со антропономиските суфиксии *-а, -ав, -е, -ен, -ета, -ец, -еш, -ин, -им, -иш(a), -ишта, -л, -о, -ол, -т, -ун, -уш*. Притоа, забележива одлика на овој деривативски инвентар, на дијахрониски наспрема синхрониски план, претставува нивната бројност, продуктивност и разновидност, а документираноста на односите лични имиња значи придонес во пополнувањето на типологијата на оштословенскиот антропономиски систем.

Резюме

АНТРОПОНИМИСТИЧЕСКАЯ БАЗА *ХОТ-/ХЪТ-* ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В МАКЕДОНСКОЙ ТОПОНИМИИ

В статье рассматривается антропономистическая база *ХОТ-/ХЪТ* в македонской топонимии, которая представлена 28 топономистическими единицами.

Проведенный анализ указывает, что в нашей топонимии подтверждено наличие сложных двучленных имен собственных Хотовит, Хотогод и Хотогост, а путем деривации образованы имена собственные Хот, Хота, Хотав, Хотен, Хотета, Хотец, Хотеш, Хотин, Хотиш(a), Хотишка, Хотл, Хото, Хотол(e), Хотом, Хотун, Хотуш, Хотита, Хоттав, Хоттим, Хотт(o). Они образованы при помощи антропономистических суффиксов: *-а, -ав, -е, -ета, -ец, -еш, -ин, -им, -иш(a), -ишта, -л, -о, -ол, -т, -ун, -уш*.

Присущее отличие этой деривационной базы их многочисленность и продуктивность. Анализ данных имен собственных имеет большое значение для пополнения типологии общеславянской антропономистической системы.